



# Ценовник на Македонски Телеком за припејд мобилни услуги

Детален ценовник на основни, дополнителни и услуги со посебна вредност на чинење на Македонски Телеком за припејд мобилни услуги



Ценовник со ДДВ  
Со валидност од 01.03.2018

<b>Припејд понуда</b> .....	<b>4</b>
1. Информации, Правила и услови кои се однесуваат на припејд корисниците .....	4
1.1. Цена на приклучок.....	5
1.2. Основен пакет .....	5
2. Припејд тарифи.....	5
2.1. Cool+.....	5
2.2. Cool .....	6
2.3. Cool и Cool+ бонус .....	6
2.4. Easy Top.....	6
2.5. Easy Talk, Easy SMS, Easy Internet .....	7
2.6. Ваучери .....	8
2.7. Дополни и добиј со Easy тарифите.....	8
2.8. Намалена цена по дополнување ваучер .....	8
2.9. Цени за останати припејд тарифни модели .....	9
2.10. Дополнителни информации за Макс тарифниот модел.....	9
2.11. Начин на заокружување.....	9
2.12. Периоди во тарифните модели .....	10
2.13. Цени за видео повици .....	10
2.14. Дополнителни услуги.....	10
2.15. Цени за пренос на податоци.....	11
2.16. Останати услуги.....	11
2.17. Повици кон итни броеви.....	11
2.18. Повици кон останати броеви.....	12
3. Пакети и услуги .....	12
3.1. Пакети за разговори.....	12



3.2.	SMS пакети .....	13
3.3.	Интернет пакети .....	13
3.4.	Мојот круг .....	14
3.4.1.	Бесплатно со Мојот круг .....	14
3.4.2.	Припејд BlackBerry Mail понуда .....	15
3.4.3.	Роаминг интернет пакети .....	15
3.4.3.1.	Интернет Свет .....	15
3.4.3.2.	Интернет Балкан .....	17
3.4.4.	Mobile TV .....	17
3.5.	Меѓународни разговори .....	18
3.5.1.	Омилена земја .....	18
3.5.2.	Најевтини разговори со странство .....	18
3.5.3.	Интернационални цени / зони .....	19
3.5.4.	Сателитски цени / зони .....	19
3.6.	Поволности во припејд .....	19
3.6.1.	Побарај ме .....	19
3.6.2.	Кредит + .....	19
3.7.	Телефонски пакети .....	20
3.7.1.	Припејд Доверба .....	20
3.7.2.	Е-ваучер плус телефон .....	20
4	Програми за лојалност .....	20
4.1	Припејд + .....	20

## Припејд понуда

### 1. Информации, Правила и услови кои се однесуваат на припејд корисниците

- Ценовникот се однесува на цените за сообраќајот кон домашни и меѓународни мрежи додека корисникот се наоѓа во мрежата на Македонски Телеком. Цените за роаминг сообраќајот се наведени на веб страницата на следниов линк <https://www.telekom.mk/obicen-roaming-pripejd.nspk>
- Припејд корисник се станува со купување вредносна кутија или припејд пакет со телефонски апарат (со вклучена вредносна кутија). Основните податоци се внесуваат во интерни системи согласно законска обврска за идентификација на припејд корисникот. Цената на вредносната кутија, како и висината на иницијалната вредносна сума која ја содржи е наведена во Ценовникот на Македонски Телеком, додека цените на припејд пакетите се варијабилни зависно од телефонскиот апарат и се јавно достапни во продавниците, како и на веб страницата на Македонски Телеком. Вредносните кутии и припејд пакети се со Cool+ или со Easy Internet тарифниот модел, во зависност од потребата на корисникот.
- Поврзувањето на припејд корисникот се врши со активирање на корисничката линија преку СИМ картичка што му се дава на корисникот со соодветен кориснички број. Корисничката линија се активира откако барателот ќе ја уплати сумата за вредносната кутија/припејд пакетот, или ќе склучи договор за Доверба 24, доколку сака да ги користи поволностите од Доверба во припејд. Со активирање на корисничката линија се остварува пристап до услугите на Македонски Телеком и почнуваат да течат обврските за плаќање на трошоците за користење на корисничката линија.
- Со исполнување на претходно наведените услови, корисникот добива право на користење на основните услуги што ги обезбедува Македонски Телеком, согласно тарифниот модел кој го избрал корисникот, со цени објавени во Ценовникот на Македонски Телеком. Корисникот може да користи и дополнителни услуги и услуги со додадена вредност, како и да го откаже нивното користење, на начин и под услови утврдени и јавно објавени од страна на Македонски Телеком.
- Промена на тарифниот модел кој го користи корисникот, како и активирањето и деактивирањето на комуникациските услуги по негов избор, за припејд корисниците се врши по електронски пат од страна на самиот корисник, како и во Телеком продавниците.
- Корисникот може најмногу еднаш месечно да изврши промена на тарифниот модел.
- Надополнувањето припејд сметката се врши со ваучери, и тоа електронски ваучери – достапни се осум различни електронски ваучери со вредност од 100, 150, 200, 250, 300, 590, 900 и 2.000 денари, или хартиени ваучери – достапни се три различни ваучери со вредност од 590, 900 и 2.000 денари. Ваучерите комерцијално се комуницираат со вклучен ДДВ.
- Надополнувањето на припејд сметката може да се врши во продавниците на Македонски Телеком, преку веб страницата на Македонски Телеком, преку мобилната апликација TELEKOM MK, преку банкоматите на Стопанска банка и Тутунска банка, преку постпејд сметка со повик на 122, преку фиксна сметка со повик на 122 или преку фиксна сметка во MaxTV менито.
- Секој ваучер има соодветно времетраење во кое корисникот може да остварува и да прима повици, SMS и интернет сесии. Времетраењето на секој ваучер е дефинирано во Ценовникот на Македонски Телеком.
- По истекувањето на периодот на важност на ваучерот, корисникот нема можност за примање повици во период од 3 месеци, кога може да ја надолжни својата припејд сметка со нов ваучер. Доколку по истекот на периодот од 3 месеци, корисникот сè уште не ја надолжни својата сметка со ваучер, има можност од дополнителни 3 месеци, каде што со уплата на 295 денари (со вклучен ДДВ) добива 250 денари на сметката со период на важност од 12 месеци, можност да иницира и да прима повици, како и да го задржи својот постоен број. Доколку не го стори тоа, корисничкиот број ќе му биде одземен.
- Во случај на исклучување (деактивирање) на корисникот, стариот кориснички број за период од минимум 6 месеци од денот на исклучувањето (деактивирање) на бројот не му се доделува на нов корисник.
- Доверба во припејд – припејд корисникот има можност да набави телефонски апарат за повластена цена со склучување договор за Доверба 24, при што обврзува на месечно дополнување на својата припејд сметка за соодветен износ во периодот на времетраење на договорот. За да може корисникот да ја искористи оваа понуда, потребно е да има просечно месечно дополнување од соодветен износ во изминатите 12 месеци.
- Цените се наведени со 18% вклучен ДДВ, освен ако не е наведено поинаку. За повици, цените се однесуваат на минута разговор.
- Македонски Телеком има право да ги одредува, менува и дополнува цените на јавните комуникациски услуги, при што тие се објавуваат во Ценовникот на Македонски Телеком пред нивното стапување на сила.
- На сите корисници кои ќе станат претплатници на Македонски Телеком по 11.02.2013, VoIP и MoIP сообраќајот не им е вклучен во тарифните модели.
- Македонски Телеком го задржува правото да ја наплати дополнително можноста за остварување VoIP и MoIP сообраќај.



### 1.1. Цена на приклучок

Вредносната кутија содржи СИМ картичка со која за 399 денари (ДДВ вклучен) припејд корисниците добиваат:

- Една припејд картичка;
- Неограничени разговори првата недела во мобилната и фиксната мрежа на Македонски Телеком;
- 100 SMS пораки кон корисниците на Македонски Телеком во првата недела;
- 1250 MB интернет во првата недела;
- 181 денари кои можат да се користат по желба на корисникот.

Секоја нова СИМ картичка има активен период од 360 дена, започнувајќи од датумот на нејзиното активирање.

### 1.2. Основен пакет

Наведените услуги влегуваат во Основниот пакет при активирање на припејд линијата:

Основни услуги	Надомест
Телефонија	Бесплатно
Видео повици	Бесплатно
Праќање SMS пораки	Бесплатно
Примање SMS пораки	Бесплатно
Мејли - Говорна пошта	Бесплатно
„Врти слободно“	Бесплатно
Интернет	Бесплатно
Забрана за интернет	Бесплатно

## 2. Припејд тарифи

### 2.1. Cool+

Корисниците на тарифниот модел Cool+ можат да разговараат со корисниците на сите мрежи по цена од 1,9 ден./мин. (со 4,9 ден. надомест за воспоставување повик), да праќаат SMS по цена од 4,9 ден. и да сурфаат по цена од 4,9 ден./MB. Цените за разговор и за SMS важат кон сите домашни мрежи (мобилна и фиксна мрежа на Македонски Телеком, VIP, Lycamobile и сите други фиксни оператори).

Оваа цена е со важност од 30 дена со секое дополнување ваучер:

	Cool+ цена по дополнување ваучер
Разговори кон сите домашни мрежи	1,9 ден.
SMS кон сите домашни мрежи	4,9 ден.
Мобилен интернет	4,9 ден.
Воспоставување повик	4,9 ден.

- Тарифирањето за повици е на секоја минута разговор.
- Тарифирањето на интернет е на 10 KB.

Редовните цени за Cool+ тарифата, доколу не се надолжни ваучер, се прикажани во табелава подолу:

	Cool+ регуларна цена
Разговори кон сите домашни мрежи	4,9 ден.
SMS кон сите домашни и меѓународни мрежи	4,9 ден.
Мобилен интернет	19,9 ден.
Воспоставување повик	4,9 ден.

- Тарифирањето е на секунда, по првата минута разговор.

- Тарифирањето на интернет е на секој MB.

## 2.2. Cool

Корисниците на тарифниот модел Cool можат да разговараат со корисниците на сите мрежи по цена од 2,9 ден./мин. (со 2,9 ден. надомест за воспоставување повик), да праќаат SMS по цена од 2,9 ден. и да сурфаат по цена од 2,9 ден./MB. Цените за разговор и за SMS важат кон сите домашни мрежи (мобилна и фиксна мрежа на Македонски Телеком, VIP, Lycamobile и сите други фиксни оператори).

Оваа цена за корисниците е со важност од 30 дена со секое дополнување ваучер:

	Cool цена по дополнување ваучер
Разговори кон сите домашни мрежи	2,9 ден.
SMS кон сите домашни мрежи	2,9 ден.
Мобилен интернет	2,9 ден.
Воспоставување повик	2,9 ден.

- Тарифирањето за повици е на секоја минута разговор.
- Тарифирањето на интернет е на 10 KB.

Редовните цени за Cool тарифата, доколу не се надолжни ваучер, се прикажани во табелава подолу:

	Cool регуларна цена
Разговори кон сите домашни мрежи	5,9 ден.
SMS кон сите домашни и меѓународни мрежи	5,9 ден.
Мобилен интернет	20 ден.

- Тарифирањето е на секунда, по првата минута разговор.
- Тарифирањето на интернет е на секој MB.

## 2.3. Cool и Cool+ бонус

Корисниците на Cool и Cool+ тарифните модели со секој дополнет ваучер добиваат бесплатно бонус минути, SMS пораки или интернет сообраќај.

Ваучер	Cool и Coll+ бонус
100 ден.	100 викенд минути или 100 SMS или 100 MB
Од 150 ден. до 250 ден.	Неограничени викенд минути или 300 SMS или 300 MB
Над 300 ден.	Неограничени викенд минути или 500 SMS или 500 MB

Бонусот може да се активира во временски период од 7 дена од денот на дополнувањето на припејд сметката.

Викенд минутите можат да се искористат во првиот нареден викенд по активирањето.

SMS пораките и мобилниот интернет можаат да се искористат во период од 7 дена од активирањето.

Викенд минутите и SMS пораките важат кон сите корисници на мобилната и фиксната мрежа на Македонски Телеком.

## 2.4. Easy Top

Со Easy Top корисниците можат да разговараат со корисниците на сите мрежи по цена од 3,9 ден./мин. без надомест за воспоставување повик, да праќаат SMS и да сурфаат по цена од 3,9 ден. Оваа цена корисниците ја добиваат со секое дополнување ваучер:

Easy Top цена по дополнување ваучер	Цена
Разговори кон сите мрежи во Македонија	3,9 ден.
SMS кон сите домашни мрежи	
Мобилен интернет	

Период на важност на Easy Top цена\*



По дополнување 300 или повеќе денари	30 дена
По дополнување од 150 до 250 денари	7 дена
По дополнување 100 денари	3 дена

- Тарифирањето за повици е на секоја минута разговор.
- Цената за интернет се однесува на 1 MB, а тарифирањето е на секои 10 KB.

Регуларните цени за Easy Top тарифата, доколу не се надолжни ваучер, се прикажани во табелата подолу:

Easy Top регуларна цена	Цена
Разговори кон сите мрежи во Македонија	7,9 ден.
SMS кон сите домашни и меѓународни мрежи	4,9 ден.
MMS кон сите домашни и меѓународни мрежи	15 ден.
Мобилен интернет	20 ден./MB

- Тарифирањето е на секунда, по првата минута разговор.
- Тарифирањето за интернет е на секои 10 KB.

## 2.5. Easy Talk, Easy SMS, Easy Internet

**Easy Talk** корисниците можат да разговараат со најблиските во Мојот круг по цена од 1 ден./мин.

Easy Talk	Цена
Разговори кон сите домашни мрежи	7,9 ден.
Разговори кон Мојот круг	1 ден.
SMS кон сите домашни мрежи	4,9 ден.
SMS кон меѓународни мрежи	7 ден.
MMS кон сите домашни мрежи	15 ден.
MMS кон меѓународни мрежи	40 ден.
Мобилен интернет	20 ден./MB

- За разговорите кон Мојот круг се наплаќа 4 ден. воспоставување повик.
- Тарифирањето за разговори кон Мојот круг е на минута, а за сите останати разговори е на секунда по првата минута разговор.
- Тарифирањето за интернет е на секои 10 KB.

**Easy SMS** понудата овозможува корисниците да праќаат SMS пораки за само 2,9 ден. кон сите домашни мрежи.

Easy SMS	Цена
Разговори кон сите домашни мрежи	8,9 ден.
Разговори кон Мојот круг	1 ден.
SMS кон сите домашни мрежи	2,9 ден.
SMS кон меѓународни мрежи	7 ден.
MMS кон сите домашни мрежи	10 ден.
MMS кон меѓународни мрежи	40 ден.
Мобилен интернет	20 ден./MB

- За разговорите кон Мојот круг се наплаќа 4 ден. воспоставување повик.
- Тарифирањето за разговори кон Мојот круг е на минута. За сите останати разговори е на секунда по првата минута разговор.
- Тарифирањето за интернет е на секои 10 KB.

**Easy Internet** корисниците можат најповолно да користат мобилен интернет по цена од 3 ден./ MB.

Easy Internet	Цена
Разговори кон сите домашни мрежи	16,6 ден.
Разговори кон Мојот круг	12,4 ден.
SMS кон сите домашни и меѓународни мрежи	5,9 ден.
MMS кон сите домашни мрежи	15 ден.
MMS кон сите меѓународни мрежи	40 ден.
Мобилен интернет	3 ден./МВ

- Тарифирањето за разговори е на секунда по првата минута разговор.
- Тарифирањето за интернет е на секои 10 KB.

## 2.6. Ваучери

Вредност на ваучер (со вклучен ДДВ)	Вредност без ДДВ	Времетраење	Период на исклучување	Период на повторно приклучување
100 ден.	84,75 ден.	60 денови	90 денови	90 денови
150 ден.	127,12 ден.	60 денови	90 денови	90 денови
200 ден.	169,49 ден.	60 денови	90 денови	90 денови
250 ден.	211,86 ден.	60 денови	90 денови	90 денови
300 ден.	254,24 ден.	60 денови	90 денови	90 денови
590 ден.	500 ден.	180 денови	90 денови	90 денови
900 ден.	762,71 ден.	360 денови	90 денови	90 денови
2.000 ден.	1.694,92 ден.	500 денови	90 денови	90 денови

- Вредностите на ваучерите комерцијално се комуницираат со вклучен ДДВ.
- Корисниците можат да дополнат ваучер во Телеком продавниците, во партнерските продавници, преку веб страницата на Македонски Телеком (Плати онлајн порталот), преку банкоматите на Стопанска и Тутунска банка, преку постпејд мобилна и фиксна сметка со повик на 122, во Max TV менито и во TELEKOM MK мобилната апликација.

## 2.7. Дополни и добиј со Easy тарифите

Тарифен модел	Ваучер	Добиј
Easy Top	100 ден.	Разговори, SMS пораки и интернет за 3,9 ден. во период од 3 дена
	150 до 250 ден.	Разговори, SMS пораки и интернет за 3,9 ден. во период од 7 дена
	300 ден. или повеќе	Разговори, SMS пораки и интернет за 3,9 ден. во период од 30 дена
Easy Talk	150 ден. или повеќе	50 викенд минути во мобилната мрежа на Македонски Телеком
Easy SMS	100 ден.	150 SMS во мобилната мрежа на Македонски Телеком во период од 3 дена
	150 ден. или повеќе	150 SMS во мобилната мрежа на Македонски Телеком во период од 7 дена

- Easy Talk и Easy SMS корисниците, автоматски ги добиваат поволностите со секое дополнување ваучер на соодветен износ.
- За користење на добиената поволност, корисникот ќе биде известен со SMS.
- Easy Talk корисниците можат да ги користат бесплатните викенд минути од петок 24:00 до недела 24:00
- Доколку Easy Talk корисник дополни ваучер во тековниот викенд, бесплатните минути може да ги користи наредниот викенд.

## 2.8. Намалена цена по дополнување ваучер



Ваучер	Поволност	Времетраење
100 ден..	1 ден./мин. во мобилната мрежа на Македонски Телеком и 2 ден./мин. кон други домашни мрежи (4 ден. воспоставување повик)	3 дена
150 ден.. или повеќе	1 ден./мин. во мобилната мрежа на Македонски Телеком и 2 ден./мин. кон други домашни мрежи (4 ден. воспоставување повик)	7 дена

- Понудата важи за корисниците на Easy Talk, Шема, Ден и ноќ, Моби Хит и Три тарифните модели.
- Корисниците кои ја одбрале понудата, автоматски ги добиваат поволностите со секое дополнување ваучер.
- За користење на добиената поволност, корисникот ќе биде известен со SMS.
- Тарифирањето е на една минута.
- Понудата повеќе нема можност да се активира.
- Понудата не е достапна во роаминг.

## 2.9. Цени за останати припејд тарифни модели

		Шема	Ден. и ноќ	Три	Моби хит	Макс
Разговори во мобилната мрежа на Македонски Телеком	Редовна тарифа	27,2 ден.	23,6 ден.	28,4 ден.	16,6 ден.	18,9 ден.
	Евтина тарифа	10,7 ден.	23,6 ден.	16,6 ден.	8,3 ден.	18,9 ден.
	Супер евтина тарифа	/	/	9,5 ден..	/	/
	Ноќна тарифа	/	/	/	3,6 ден.	/
Повици во фиксната мрежа на Македонски Телеком	Редовна тарифа	28,4 ден.	23,6 ден.	29,5 ден.	16,6 ден.	18,9 ден.
	Евтина тарифа	14,2 ден.	23,6 ден.	17,7 ден.	8,3 ден.	18,9 ден.
	Супер евтина тарифа	/	/	11,8 ден..	/	/
	Ноќна тарифа	/	/	/	3,6 ден.	/
Повици кон други домашни мобилни мрежи	Редовна тарифа	29,5 ден.	26 ден.	31,9 ден.	20,1 ден.	22,5 ден.
	Евтина тарифа	16,6 ден.	26 ден.	18,9 ден.	11,8 ден.	22,5 ден.
	Супер евтина тарифа	/	/	14,2 ден	/	/
	Ноќна тарифа	/	/	/	9,5 ден.	/
Повици во Мојот круг	Редовна тарифа	7,1 ден.	7,1 ден.	7,1 ден.	7,1 ден.	/
	Евтина тарифа	7,1 ден.	7,1 ден.	7,1 ден.	7,1 ден.	/
	Супер евтина тарифа	/	/	/	3,6 ден.	/
	Ноќна тарифа	/	/	/	/	/
SMS во Мојот круг		3,6 ден.			/	
SMS кон сите домашни мрежи		5,9 ден.			5,9 ден.	
SMS кон меѓународни мрежи		5,9 ден.			10,7 ден.	
MMS кон домашни мрежи		17,7 ден.				
MMS кон меѓународни мрежи		41,3 ден.				
Мобилен интернет		23,6 ден.				

## 2.10. Дополнителни информации за Макс тарифниот модел

За повици во мобилната мрежа на Македонски Телеком и кон фиксните домашни мрежи се тарифираат само првите три минути од секој повик. Остатокот од разговорот, до 60 минути, е бесплатен (не се тарифира). После 60-тата минута, разговорот ќе биде тарифиран според постојните тарифи.

За повици кон останатите зони, тарифирањето е на секунда по првата минута разговор.

Времетраење на повиците кон T-Mobile и фиксните мрежи						
1 мин.	2 мин.	3 мин.	До 60-та минута	61 мин.	62 мин.	63 мин.
Се тарифираат			Бесплатно	Се тарифираат		

## 2.11. Начин на заокружување

При тарифирање на повикот/услугата, цената се заокружува на второто пониско децимално место.

## 2.12. Периоди во тарифните модели

### Шема и Макс

Редовна тарифа: Понеделник – сабота 08:00 – 20:00 ч.

Евтина тарифа: Понеделник – сабота 20:00 – 08:00 ч., недела и национални празници цел ден.

### Три

Редовна тарифа: Понеделник – сабота 08:00– 20:00 ч.

Евтина тарифа: Понеделник – сабота 20:00 – 08:00 ч., недела и национални празници цел ден.

Супер евтина тарифа - корисниците можат да изберат еден. од периодите:

Период 1: од 09:00 – 12:00 ч. или Период 2: од 15:00 – 18:00 ч.

За избор на период, корисникот треба да прати SMS порака со содржина PERIOD 1 или PERIOD 2 соодветно, на бројот 070 142 510.

Еден. период може да се избере најмногу еднаш во календарскиот месец.

### Моби Хит

Редовна тарифа: Понеделник – сабота 08:00 – 20:00 ч.

Евтина тарифа: Понеделник – сабота 20:00 – 22:00 ч. и 06:00 – 08:00 ч., недела и национални празници цел ден.

Нокна тарифа: Понеделник – сабота 22:00 – 06:00 ч.

## 2.13. Цени за видео повици

ДЕСТИНАЦИЈА		Cool+	Cool	Easy Top	Easy Talk	Easy SMS	Easy Internet	Шема	Ден. и Нок	Три	Моби Хит	Макс						
Повици во мобилната мрежа на Македонски Телеком	Редовна тарифа							27,2		28,4 ден.	23,6 ден.							
	Евтина тарифа	21,9 ден.	21,9 ден.	21,9 ден.	21,9 ден.	23,6 ден.	23,6 ден.	23,6	23,6 ден.	23,6 ден.	21,3 ден.	23,6 ден.						
	Супер евтина тарифа							/		21,3 ден.	/							
	Нокна тарифа							/		/	11,8 ден.							
Повици кон фиксните мрежи Македонски Телеком	Редовна тарифа							28,4 ден.		29,5 ден.	23,6 ден.							
	Евтина тарифа	23,6 ден.	23,6 ден.	23,6 ден.	23,6 ден.	23,6 ден.	23,6 ден.	23,6 ден.	23,6 ден.	23,6 ден.	21,3 ден.	23,6 ден.						
	Супер евтина тарифа							/		21,5 ден.	/							
	Нокна тарифа							/		/	11,8 ден.							
Повици кон Мојот круг	Редовна тарифа					19,5 ден.					17,7 ден.	/						
	Евтина тарифа	20,7 ден.	20,7 ден.	20,7 ден.	20,7 ден.	/	23,6 ден.	17,7 ден.	17,7 ден.	17,7 ден.	/	/						
	Супер евтина тарифа																	
	Нокна тарифа					12,4 ден.											11,8 ден.	/
Повици кон други домашни мрежи	Цел ден.	Остварување видео повици не се возможно кон други домашни мрежи.																

- Интервалот на тарифирање на видео повиците е ист како и говорните повици.

## 2.14. Дополнителни услуги

Дополнителни услуги	Надомест
Пренасочување (безусловно)	Бесплатно
Пренасочување (слободна линија, зафатена линија, недостапен претплатник)	Бесплатно
Повик на чекање	Бесплатно
Задржување повик	Бесплатно
Презентација на повикувачка линија (CLIP)	Бесплатно
Рестрикција на повикувачка линија – безусловно (CLIR)	Бесплатно
Конференциска врска	Бесплатно
Забрана за дојдовни повици	Бесплатно
Забрана за дојдовни повици надвор од национална територија	Бесплатно
Забрана за појдовни повици	Бесплатно
Забрана за појдовни меѓународни повици	Бесплатно
Забрана за појдовни меѓународни повици надвор од национална територија, освен кон Македонија	Бесплатно
Рестрикција на повикувачка линија (SOCLIR)	Бесплатно

### 2.15. Цени за пренос на податоци

Услуги	Надомест
Пренос на податоци (асинхроно 9600 б/сек.) кон домашни мрежи/ WAP	7,1 ден./мин.
GPRS (wap)	20 ден./MB

Максималната големина на една SMS порака изнесува 1120 бита, што преточено во карактери е 160 7-битни карактери од латиничното писмо (вклучувајќи ги и празните места) или 70 16-битни карактери различни од латиничното писмо (вклучувајќи ги и празните места). Тарифирањето е на 10 KB.

### 2.16. Останати услуги

Дополнителни услуги	Надомест
Промена на СИМ картичка	159 ден.
Роаминг	Бесплатно
Промена на сопственост	Бесплатно
Деблокирање на СИМ картичка	Бесплатно
Надополнување припејд сметка	Бесплатно
Проверка на состојба на припејд сметка	Бесплатно
Промена на адреса на претплатник	Бесплатно
Цена за повторно приклучување	295 ден.(со вклучени 250 ден.)
SMS преглед на банкарска сметка	5,9 ден./SMS
Дозвола за користење на мобилно плаќање	Бесплатно
Преносливост на број	236 ден.

### 2.17. Повици кон итни броеви

Број	Дестинација - опис	Надомест
192	Полиција	Бесплатно
193	Противпожарна служба	Бесплатно
194	Брза помош	Бесплатно
195	Центар за известување и тревожење	Бесплатно
197	Царинска управа	Бесплатно
198	Министерство за финансии – Управа за јавни приходи	Бесплатно

199	Министерство за внатрешни работи	Бесплатно
196	Авто-мото сојуз на Македонија	Тарифа исто како за повик во мобилната мрежа на Македонски Телеком според тарифниот модел на корисникот

**2.18. Повици кон останати броеви**

Број	Дестинација - опис	Надомест
1234	Дополнување припејд сметка	Бесплатно
1235	Проверка на состојба на припејд сметка	5,9 ден. / повик
120	Бизнис Контакт центар	Исто како кон T-Mobile
122	Контакт центар (разговор со оператор)	9 ден. / повик
122	Говорен автомат	Бесплатно
125	Мејли - Говорна пошта	Бесплатно
	Преслушување на пораки	Бесплатно
070 1414	Услуги на говорен автомат	5,9 ден. / преслушана информација

\*Интервалот на тарифирање кон Контакт центарот е ист како и интервалот од тарифниот модел на корисникот.

**3. Пакети и услуги**
**3.1. Пакети за разговори**
**Неделни пакети**

Пакет	Вклучено во пакетот	Цена
Опција МЕГА*	Неограничени разговори кон сите мрежи, 250 SMS пораки кон сите мрежи и 250 MB	149 ден.
Опција 0 *	Неограничени разговори кон сите корисници на Македонски Телеком	99 ден.
Опција 100	Неограничени разговори кон сите корисници на Македонски Телеком, 100 SMS пораки кон сите корисници на Македонски Телеком и 250 MB	119 ден.
Опција 500	Неограничени разговори кон сите мрежи, 500 SMS пораки кон сите мрежи и 500 MB	169 ден.
Бесплатно во заедницата*	Бесплатно со цела Cool и Cool+	49 ден.

- Пакетите важат 7 дена од на активирањето.
- Пакетите се активираат на веб страницата на Македонски Телеком, преку мобилната апликација TELEKOM MK или на бесплатниот број 1460.
- Тарифирањето за бесплатните минути е на 30 секунди по првата минута разговор.
- Тарифирањето за интернет е на секои 10 KB.
- Пакетите не се достапни во роаминг.

\*Пакетите се достапни само за корисници кои станале припејд корисници на Македонски Телеком пред 21.11.2016

**Месечен пакет**



Пакет	Вклучено во пакетот	Цена
Бесплатни разговори	2.000 минути во нашата мобилна и фиксна мрежа	590 ден.
Викенд разговори	300 минути во нашата мобилна и фиксна мрежа	120 ден.
Бесплатни ноќни разговори	500 минути во нашата мобилна мрежа	180 ден.

- Пакетот важи 30 дена од денот на активирањето.
- Викенд периодот почнува во петок 24:00 до недела 24:00 ч.
- Ноќниот период трае секој ден од 22:00 до 08:00 ч.
- Пакетите се активираат на веб страницата на Македонски Телеком, преку мобилната апликација TELEKOM MK или на бесплатниот број 1460.
- Тарифирањето за бесплатните минути е на 30 секунди по првата минута разговор.
- Пакетот не е достапен во роаминг.
- Пакетот е достапен за сите припејд тарифни модели.
- Понудата Бесплатни ноќни разговори важи за корисниците на Easy Top, Easy Talk, Easy SMS, Шема, Ден и ноќ, Три, Моби хит и Макс тарифните модели.

### 3.2. SMS пакети

#### Неделен пакет

Опција	Цена
150 SMS пораки во нашата мобилна и фиксна мрежа	49 ден.
150 SMS пораки кон сите мрежи	99 ден.
500 SMS пораки кон сите мрежи	129 ден.

- Пакетите важат само за Cool и Cool+ тарифните модели.
- Пакетите траат 7 дена од денот на активирањето.
- Пакетите се активираат на веб страницата на Македонски Телеком, преку мобилната апликација TELEKOM MK или на бесплатниот број 1460.
- Пакетите не се достапни во роаминг.

#### Месечен пакет

SMS пакет	Вклучено во пакетот	Дестинации	Цена
SMS пакет S	150 SMS	Сите домашни мрежи	150 ден.
SMS пакет M	150 SMS	Сите домашни и меѓународни мрежи	354 ден.

- Пакетите важат за сите припејд тарифни модели.
- Пакетите траат 30 дена од денот на активирањето.
- Пакетите се активираат на веб страницата на Македонски Телеком, преку мобилната апликација TELEKOM MK или на бесплатниот број 1460.
- Во еден момент, може да биде активен само еден SMS пакет.
- Пакетите не се достапни во роаминг.

### 3.3. Интернет пакети

**Месечни пакети - Mobile Surf**

Пакет	Вклучен интернет	Цена
Месечен Интернет пакет S	500 MB	129 ден.
Месечен Интернет пакет M	2 GB	249 ден.
Месечен Интернет пакет L	8 GB	499 ден.
Месечен Интернет пакет XL	20 GB	799 ден.

**Неделни пакети**

Пакет	Вклучен интернет	Цена
Неделен Интернет пакет S (Weekly S)	500 MB	59 ден.
Неделен Интернет пакет M (Weekly M)	1 GB	99 ден.
Неделен Интернет пакет L (Weekly L)	2 GB	129 ден.

**Дневен пакет**

Дневен пакет	Вклучен интернет	Цена
Дневен Интернет пакет	1 GB	49 ден.

**Карактеристики на интернет пакетите**

- Пакетите важат за сите припејд тарифни модели.
- Пакетите се активираат на веб страницата на Македонски Телеком, преку мобилната апликација TELEKOM MK или на бесплатниот број 1460.
- Месечните пакети важат 30 дена, неделните пакети траат 7 дена од денот на активирањето, а дневниот пакет - 24 часа од моментот на активирањето.
- Откако ќе го искористат целиот Интернет вклучен во пакетот, корисниците добиваат известување по SMS, а пристапот до Интернет им се прекинува се до следното активирање на Интернет пакет или до истекот на валидноста на пакетот.
- За проверка на искористениот интернет, корисникот може во секое време да прати SMS на бесплатниот број 140 140 со текст MB или Internet, преку порталот Мој Телеком или преку Мобилната апликација TELEKOM MK
- Услугата не е достапна во роаминг.

**3.4. Мојот круг**

Со Мојот круг, припејд корисниците можат да разговараат и да праќаат SMS по повластена цена кон:

- 3 броја од мобилната мрежа на Македонски Телеком или
- 2 броја од мобилната мрежа на Македонски Телеком и 1 број од која било фиксна мрежа.

Услугата се активира бесплатно на веб страницата на Македонски Телеком или со јавување на 122 и следење на инструкциите од говорниот автомат. Промена на број во рамките на Мојот круг може да се направи еднаш во 30 ден.а.

**3.4.1. Бесплатно со Мојот круг**

Бесплатно со Мојот круг	Вклучено во пакетот	Цена
Бесплатни разговори	500 минути	150 ден.
Бесплатни разговори и SMS	500 минути и 500 SMS	199 ден.

- Пакетот важи 30 дена од денот на активирањето.
- Тарифирањето за бесплатните минути е на 30 секунди по првата минута разговор.
- Пакетот не е достапен во роаминг.
- Пакетот е достапен за сите припејд тарифни модели.

**3.4.2. Припејд BlackBerry Mail понуда**

Бесплатно со Мојот круг	BlackBerry S	BlackBerry L
Месечна претплата	500 минути	150 ден.
Интернет вклучен во претплатата	300 MB	
BlackBerry@ smartphones	BlackBerry@Curve	BlackBerry@Bold

- Понудата важи за сите припејд тарифни модели.
- Услугата се активира со јавување на бесплатниот број 140 833.
- Важноста на услугата е 30 ден.а, по што услугата автоматски се реактивира секој нареден. месец, доколку корисникот има доволно средства на својата припејд сметка. За деактивирање, корисникот треба повторно да се јави на 140 833.
- Интернетот вклучен во претплата важи за пребарување на интернет и е-пошта преку BlackBerry.net APN и Interent APN во мобилната мрежа на Македонски Телеком.
- Тарифирањето на интернетот е 10 KB.
- Услугата не е достапна во роаминг.

**3.4.3. Роаминг интернет пакети**
**3.4.3.1. Интернет Свет**

Интернет Свет пакетите се наменети за поволно користење мобилен интернет во странство.

Пакет	S	M	L	XL
Времетраење	3 дена	7 дена	10 дена	10 дена
Вклучен интернет	100 MB	250 MB	500 MB	1024 MB
Цена	199 ден.	399 ден.	699 ден.	999 ден.

Држави	Оператори
Albania	Telekom Albania sh.a.
Austria	T-Mobile Austria GmbH
Croatia	Croatian Telecom Inc.
Czech Republic	T-Mobile Czech Republic a.s.
Germany	Telekom Deutschland GmbH
Greece	Cosmote Greece
Greece	Wind
Hungary	Magyar Telekom Tel.Public Ltd.
Montenegro	Crnogorski Telekom
Netherlands	T-Mobile Netherlands BV
Poland	T-Mobile Polska S.A.
Romania	Telekom Romania Mobile S.A.
United States	T-Mobile USA, Inc. CO
Belarus	MTS
Belgium	Telenet Group BVBA
Bosnia and Herzegovina	PE Croatian Telecom Ltd.
Bosnia and Herzegovina	BH TELECOM, JSC, Sarajevo
Bosnia and Herzegovina	JSC Banja Luka Mtel
Bulgaria	Bulgarian Telec.Co AD (BTC AD) - Vivacom
Bulgaria	Telenor Bulgaria EAD.



Bulgaria	A1 Bulgaria EAD
Denmark	Telenor A/S
France	Orange France
Ireland	Meteor Ireland
Israel	Pelephone
Israel	Partner Communication Israel
Italy	Telecom Italia
Italy	Vodafone Omnitel N.V.
Liechtenstein	Telecom Liechtenstein AG
Luxembourg	Post Luxembourg
Monaco	Monaco Telecom
Norway	Telenor Norge AS
Portugal	NOS Comunicacoes S.A.
Portugal	Vodafone Portugal
Russian Federation	MegaFon
Serbia	Telekom Srbija
Serbia	TELENOR LTD
Serbia	Vip mobile
Slovakia	Slovak Telekom, a. s.
Slovenia	Telekom Slovenija
Slovenia	A1 Slovenija d.d
Spain	Vodafone Espana S.A.U.
Spain	Telefonica Espana
Sweden	TELE2 SVERIGE AB
Sweden	Telenor Sverige AB
Switzerland	Salt Mobile SA
Switzerland	Sunrise Communications AG
Turkey	AVEA Iletisim Hizmetleri A.S.
Turkey	Turkcell Turkey
Turkey	Vodafone Telekomunikasyon A.S.
United Kingdom	Vodafone UK
Australia	Optus
Canada	Bell
Japan	Softbank
Ukraine	Kyivstar
Canada	Telus Communications
China	China Unicom
Qatar	Qatar Telecom (Ooredoo) Q.S.C
Singapore	StarHub Mobile Pte Ltd.
Thailand	True Move



- Пакетите важат за сите припејд тарифни модели.
- Пакетите важат само доколку корисникот е најавен на мрежата од странските мобилни оператори наведени во табелата.
- Доколку корисникот се наоѓа во Македонија, може да активира пакет со јавување на бесплатниот број 142 099, а доколку се наоѓа во странство, со бесплатно користење на Мое мени \*140# или преку мобилната апликација TELEKOM MK.
- За заштита на корисникот од непредвидени интернет трошоци во странство, воведени се неколку механизми:
  - ✓ Доколку корисникот нема активен Интернет Свет пакет и сам се приклучи на интернет или телефонот автоматски го префрли на мрежа на оператор кој не е дел од Интернет Свет пакетот, автоматски ќе му се појави страница за активирање пакет преку интернет;
  - ✓ Доколку корисникот го потроши интернетот од пакетот пред да истече неговата важност, нема да може да пристапи на интернет во преостанатите денови на важност, освен доколку активира нов пакет;
  - ✓ Корисникот може повторно да активира пакет, доколку го потроши целиот интернет вклучен во пакетот или пак, доколку истече периодот на важност на претходно активираниот пакет;
  - ✓ Секогаш кога на корисникот ќе му преостанат 70MB од интернет пакетот ќе добие SMS известување, секогаш кога корисникот ќе потроши 100% од интернетот вклучен во пакетот ќе добие SMS известување, како и 24 часа пред истекот на времетраењето на пакетот.

### 3.4.3.2. Интернет Балкан

Пакет	
Времетраење	30 дена
Вклучен интернет	2GB
Цена	699 ден.

Држави	Оператори
Bulgaria	Vivacom Bulgaria
Croatia	Hrvatski Telecom
Greece	Cosmote Greece
Montenegro	Crnogorski Telekom
Turkey	Turkcell
Albania	Telekom Albania
Srbija	Telekom Srbija

#### Карактеристики на Интернет Балкан пакетот

- Пакетот важи за сите припејд тарифни модели.
- Пакетот важи само доколку корисникот е најавен на мрежата од странските мобилни оператори наведени во табелата.
- Корисникот може да активира Интернет Балкан пакет само преку мобилната апликација TELEKOM MK.

### 3.4.4. Mobile TV

Mobile TV пакет	
Вклучено во пакетот	10 GB интернет
Цена	118 денари
Времетраење	30 дена

- Пакетот се активира со јавување на бесплатниот број 1462.
- По активирање на услугата, корисникот треба да кликне на линкот што ќе до добие по SMS и да гледа телевизија на својот мобилен телефон.
- Пакетот не е достапен во роаминг.

- Доколку корисникот сака да гледа телевизија на мобилен без активирање на пакетот, цената изнесува 1,18 ден./мин.
- Корисникот може да провери дали неговиот мобилен телефон поддржува Mobile TV на [www.t-mobile.mk/tv](http://www.t-mobile.mk/tv)

### 3.5. Меѓународни разговори

#### 3.5.1. Омилена земја

Омилени земји	Редовна цена (ден./мин)	Цена со промоција (ден./мин)
Швајцарија	54,3 ден.	<del>54,3 ден.</del> 27,2 ден.
Италија	54,3 ден.	<del>54,3 ден.</del> 27,2 ден.
Германија	54,3 ден.	<del>54,3 ден.</del> 27,2 ден.
Србија	33,1 ден.	<del>33,1 ден.</del> 16,6 ден.
Австрија	54,3 ден.	<del>54,3 ден.</del> 27,2 ден.
Албанија	33,1 ден.	<del>33,1 ден.</del> 16,6 ден.
Косово*	44,9 ден.	<del>44,9 ден.</del> 22,5 ден.
Словенија	54,3 ден.	<del>54,3 ден.</del> 27,2 ден.
Црна Гора	33,1 ден.	<del>33,1 ден.</del> 16,6 ден.
Турција	44,9 ден.	<del>44,9 ден.</del> 22,5 ден.
Хрватска	54,3 ден.	<del>54,3 ден.</del> 27,2 ден.
Бугарија	33,1 ден.	<del>33,1 ден.</del> 16,6 ден.
Грција	33,1 ден.	<del>33,1 ден.</del> 16,6 ден.
Босна и Херцеговина	54,3 ден.	<del>54,3 ден.</del> 27,2 ден.

- Понудата важи за сите припејд тарифни модели.
- Понудата овозможува разговори за половина цена кон една одбрана држава.
- Во еден. момент, може да биде активна само една држава.
- Понудата се активира на бесплатниот број 1461 за цена од 177 денари.
- Тарифирањето е на една минута.
- Цената за Косово важи само за мобилниот оператор Vala 900.

#### 3.5.2. Најевтини разговори со странство

Држава	Цена
Албанија	9,9 ден./мин.
Австралија	
Австрија	
Канада	
Германија	
Косово	
Холандија	
Италија	
Словенија	
Швајцарија	
Турција	
САД	

- Понудата важи за сите припејд тарифни модели.
- Понудата овозможува разговори за поволна цена кон 12 држави во период од 30 дена.
- Понудата се активира со јавување на бесплатниот број 1461 за 99 денари, а претплатата автоматски се реактивира. За деактивирање, корисникот треба повторно да се јави на 1461.
- Тарифирањето е на една минута.

- Цената за Косово важи само за мобилниот оператор Vala 900.

### 3.5.3. Интернационални цени / зони

Цени за повици кон интернационални зони

Зони	Цена
Балкан	35 ден.
Европа	50 ден.
Свет	60 ден.

#### Зони (Дистрибуција на дестинации по зони)

**Балкан:** Бугарија, Албанија, Србија, Косово, Грција, Словенија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Турција, Монако, Романија

**Европа:** Русија, Шведска, Украина, Литванија, Белорусија, Молдавија, Франција, Белгија, Латвија, Естонија, Полска, Италија, Велика Британија, Германија, Сан Марино, Лихтенштајн, Норвешка, Гибралтар, Фарски Острови, Холандија, Финска, Андора, Швајцарија, Словачка, Чешка, Ирска, Кипар, Унгарија, Португалија, Малта, Австрија, Шпанија, Исланд, Луксембург, Данска

**Свет:** САД, Австралија, Канада, Нов Зеланд, Јужна Кореја, Северна Кореја, Асенсион, Кирибати, Диего Гарсија, Норфолк Острови, Тувалу, Науру, Малдиви, Соломонски Острови, Кукови Острови, Гвантанамо, Источен Тимор, Сејшели, Папуа-Нова Гвинеја, Гамбија, Чад, Мадагаскар, Тонго, Централноафриканска Република, Западна Самоа, Бурунди, Габон, Конго, Сиера Леоне, Либериа, Тунис, Алжир, Гвинеја, Сенегал, Мавританија, Зимбабве, Конго, Мозамбик, Танзанија, Лесото, Того, Камерун, Брегот на слоновата коска, Буркина Фасо, Мароко, Нигерија, Перу, Мали, Екв. Гвинеа, Хаити, Уганда, Гана, Суринам, Коморос, Капе Верде, Руанда, Француска Полинезија, Оман, Јужноафриканска Република, Замбија, Кенија, Малави, Ангола, Никарагва, Либија, Св. Китс, Јамајка, Британски Девствени Острови, Авганистан, Етиопија, Мијанмар (Бурма), Ерменија, Барбадос, Еритреја, Антигва и Барбуда, Аргентина, Бразил, Чиле, Колумбија, Белизе, Св. Луција, Доминиканска Република, Еквадор, Казакстан, Гренада, Туркс и Каикос, Тринидад и Тобаго, Ангила, Аруба, Киргистан, Бенин, Монтсерат, Палестина, Св. Винсент, Судан, Израел, Катар, Боливија, Хондурас, Маурициус, Ел Салвадор, Боцвана, Либан, Кајмански Острови, Обединети Арапски Емирати, Бахами, Таџикистан, Јемен, Туркменистан, Гватемала, Сирија, Филипини, Уругвај, Есватини, Иран, Ирак, Фиџи, Нова Каледонија, Панама, Египет, Саудиска Арабија, Холандски Антили, Шри Ланка, Јапонија, Непал, Пакистан, Француска Гвинеја, Јордан, Венецуела, Тајван, Кувајт, Виетнам, Лаос, Доминикана, Парагвај, Костарика, Индонезија, Бахреин, Камбоџа, Нигерија, Мајоте, Грузија, Узбекистан, Азербејџан, Макао, Бутан, Брунеј, Бермуда, Гваделуп, Намибија, Монголија, Мексико, Хонгконг, Тајланд, Бангладеш, Индија, Малезија, Кина, Сингапур, Гуам, Американски Девствени Острови, Куба, Св. Пјер и Мигуел, Маршалски Острови, Гренланд, Палау, Сомалија, Микронезија, Св. Елена, Американска Самоа, Хаваи (САД), Аљаска (САД), Антарктик, Порторико

### 3.5.4. Сателитски цени / зони

Зони		Цена	Код
Thuraya	Сателитска зона 1	230	88216
Aeromobile	Сателитска зона 1	230	88299
Iridum	Сателитска зона 2	150	8816,8817
Inmarsat	Сателитска зона 3	400	870,871,872,873,874
Globalstar	Сателитска зона 4	500	8818,8819

## 3.6. Поволности во припејд

### 3.6.1. Побарај ме

Услугата Побарај ме им овозможува на сите припејд корисници, во ситуација кога немаат доволно кредит на својата сметка за да остварат повик, да пратат бесплатна SMS порака до пријателите, со барање да им се јават. Со секое дополнување сметка од кој било износ, корисникот добива можност да прати три барања. Услугата важи само за повици во мобилната мрежа на Македонски Телеком и не е достапна во роаминг.

### 3.6.2. Кредит +

Услугата Кредит + им овозможува на сите припејд корисници, во ситуација кога немаат доволно кредит на својата сметка за да остварат повик, да добијат 30, 50 или 100 денари кредит (со ДДВ). Услугата е овозможена преку Говорниот автомат кој се вклучува автоматски, доколку корисникот нема доволно кредит. Кредитот може да се искористи во рок од 7 дена од моментот на активирање, а при следното дополнување кредит од страна на корисникот, доделените 30, 50 или 100 денари се одземаат од неговата сметка. Услугата е достапна доколку припејд корисникот дополнил кредит најмалку 2 пати во последните три месеци (вклучително и тековниот месец). Услугата не е достапна во роаинг.

### 3.7. Телефонски пакети

#### 3.7.1. Припејд Доверба

Сите припејд корисници имаат можност да земат телефонски апарат за повластена цена со склучување договор за Доверба 24.

Месечно дополнување во Доверба 24	Критериум
300 ден..	Просечно месечно дополнување од 100 ден. во последните 12 месеци

- За да ја искористи понудата, припејд корисникот треба да има просечно месечно дополнување на одреден износ, да не е истовремено корисник на понудата Е-ваучер плус телефон и припејд бројот да е во неговата сопственост.
- За времетраење на договорот, корисникот се обврзува на месечно дополнување на одреден износ.
- Понудата со телефони е достапна на веб страницата на Македонски Телеком.

#### 3.7.2. Е-ваучер плус телефон

Сите припејд корисници имаат можност да земат телефон за повластена цена со купување специјален ваучер на одреден износ.

Износ на ваучер	Рати
1.200 ден.	12 еднакви месечни рати
1.800 ден.	
2.400 ден.	

- За да ја искористи понудата, припејд корисникот купува ваучер на одреден износ кој се дополнува на неговата сметка на 12 еднакви месечни рати.
- За да ја искористи понудата, корисникот не треба истовремено да ја користи понудата Припејд Доверба.
- Понудата со телефони е достапна на веб страницата на Македонски Телеком.

## 4 Програми за лојалност

### 4.1 Припејд +

Месечна потрошувачка	7-12 месеци	13-24 месеци	25-36 месеци	Над 36 месеци
300 – 499 ден..	10 ден.	25 ден.	35 ден.	50 ден.
500 – 999 ден..	20 ден.	35 ден.	50 ден.	75 ден.
1.000 – 2.999 ден..	35 ден.	50 ден.	75 ден.	100 ден.
Над 2.999 ден..	50 ден.	75 ден.	100 ден.	125 ден.

- Понудата важи за сите припејд тарифни модели.
- Програмата за лојалност Припејд + за собирање на бонус за нов мобилен телефон завршува на 28.02.2018. Бонусот купување на нов мобилен телефон можете да го искористете до 31.03.2018.
- Програмата за лојалност Припејд + за собирање на бонус кој може да се искористи за разговори, СМС и интернет може да се превземе само преку Telekom MK мобилната апликација.